

БОЈКОТИРАНИ СТРУШКИТЕ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА

КУЛТУРЕН МРАК НА ПОЕТСКИОТ ЗБОР

Пишува:
Ружица ГОЧЕВСКА



Заслужен отпор!

Конечно Македонија изви-ка НЕ! Достоинствено и гордо ѝ порача на актуел-

ната политичка фела дека трпението заврши. Струга смело не отстапи од својата Повелба. Иако жртвено јагне станаа Струшките вечери на поезијата, сепак, националниот дух има вонвременска вредност. Националните интереси не се за преговори, договори и распродавање. Струшките вечери на поезијата ѝ припаѓаат на Струга и на Македонија, но кому ќе му припаѓа Струга во иднина? Дали воопшто ќе постојат Струшките вечери? Дали ќе постои Македонија?

Повелбата од 8 август, да се бојкотираат сите културни и спортски манифестации преживеа! Струга повлече црвена линија. Можеби ваквиот потег ќе ги отрезни вжештените глави во владејачката гарнитура. Македонските власти и нивните проевропски, проалбански и пронатовски аспирации, го гушат македонското националноткиво. Македонија не заслужува да биде курбан поради налудничави и незрели закони, кои се носат преку ноќ. Токму Струга ја бранеше поезијата. Време

"Струшките вечери на поезијата ѝ припаѓаат на Македонија и сите заедно треба да направиме тие да се одржат на место каде што најмалку, во оваа зовриена атмосфера, би ѝ направиле штета и на Македонија и на поетите од цел свет"- изјави министерот за култура Благоја Стефановски, по повод новонастанатата ситуација.

е поетите да ја одбранат Струга. Нека светот ја разбере и согледа нашата агонија. Таа е инфилтрирана во сите пори на општеството. Културата која ги воспева цивилизациските придобивки не заслужува да се политизира. Не заслужува да се уништува.

РЕШЕНИЕ


"Во овој град нема услови да се одржат Струшките вечери на поезијата. Манифестацијата ќе се одржи, но не во Струга" е одлука на Управниот одбор, донесена на 16 август, во доцните часови.

Кризниот штаб за останок на Струга во проширен состав донесе одлука сепак да се почитува усвоената Декларација и меѓу другото да се бојкотираат и сите културни манифестации. Градот ќе го бојкотира одржувањето на поетскиот фестивал Струшки вечери. Одговорот на Управниот одбор на Фестивалот по повод најновата одлука гласи: "Струшките вечери на поезијата ќе се одржат во предвидениот термин од 25 до 30 август годинава, бидејќи најважен културен приоритет во овој момент за Република Македонија е одржувањето на 43-годиш-

ПОЕТСКА СТРУГА ЈА БРАНИ ОПШТИНА СТРУГА



БОЈКОТИРАНИ СТРУШКИТЕ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА



ИДНИОТ МОСТ НА ПОЕЗИЈАТА!?

ниот континуитет на оваа светска поетска манифестација". Свесни дека фестивалот не може да се одржи без еднодушна поддршка на сите граѓани на Струга, УО реши, со сите свои предвидени програмски содржини времено да се премести на други локации т.е. во Скопје и во Охрид. Со длабоко жалење се соочуваме со ваквата новонастаната состојба, се вели во соопштението. И веднаш по одржувањето на Фестивалот, заедно со сите релевантни структури и со граѓаните на Струга ќе се работи на создавање услови за итно враќање на Фестивалот на неговото изворно место, градот на мостовите, поетска Струга.

- "Струшките вечери на поезијата ѝ припаѓаат на Македонија и сите заедно треба да направиме тие да се одржат на место каде што најмалку, во оваа зовриена атмосфера, би им направиле штета и на Македонија и на поетите од цел свет"- изјави министерот за култура Благоја Стефановски, по повод новонастанатата ситуација.

Но, културниот бојкот на стружани е сосема оправдан и решението кое е донесено е можеби најдобрата варијанта.

(Ова се последните информации со коишто располагаваме до затворањето на овој број од неделникот).

СТАВОВИ

Интелектуалната фела која јасно се изјасни за Законот за територијална организација на локалната самоуправа, упати апел дека Струшките вечери заслужуваат веродостојно да бидат чествувани. На 14 август, во манастирот "Св. Еразмо Охридски", во манифестацијата "Македонски духовни конаци" учествуваа дел од македонските писатели, академици и интелектуалци. Поради настанатата состојба и оваа манифестација беше дислоцирана, што наиде на големо негодување кај гостите. Според нив, бојкотот е показател за индиректно погизување на еден од најсветите културни епитети на Македонија.

Еден од учесниците, академик Цветан Грозданов истакна: "Ние се наоѓаме во една ситуација да мислиме широко, духовно и хуманистички, каков што карактер имаат Струшките вечери со својата универзалност. Ги замолувам стружани да го отворат

срцето и да бидат универзални во надминувањето на овие состојби".

Академиците сметаат дека сега за Македонија, пред сè, најважно културно прашање се Струшките вечери на поезијата. Академик Блаже Ристески јасно го потенцираше своето стравување дека границата која со овој Закон се утврдува јасно води кон поделба на Македонија.

Со свој став се огласи и албанската интелигенција која повика на трезвено и рационално дејствување. "Апелираме да се охрабри Одборот на Фестивалот и Владата на Република Македонија да ги

преземаат сите потребни дејствија за подготовка и одржување на оваа манифестација, а ние ви гарантираме поддршка од сите граѓани на Струга со добра волја", се наведува во отвореното писмо потпишано од Халил Хусеини, филозоф и публицист, Нухи Винца, писател, Мицаит Положани, археолог и публицист и Џеми Хајредини, професор и публицист.

Здружението на писатели на Македонија преку својот претседател, господинот Трајан Петровски, порача: "Струшките вечери на поезијата треба да се одржат. Тие се значајна меѓународна манифестација со речиси полувековно опстојување. Тие се докажан легитимитет на македонската култура во светот". Друштвото на писатели смета дека СВП треба да го продолжат својот континуитет и да ја збогатат долгогодишната традиција. "Не сме еме да дозволиме прекин на оваа по многу нешта значајна манифестација. Одбивањето т.е. несогласувањето лично сметам дека не е добро, бидејќи СВП не е само манифестација на Струга и на Македонија, туку и на светот, тие се под директно покровителство на УНЕСКО, објаснува Петровски, тие се национална манифестација. Разбирлив е револтот поради актуелниве состојби. Лично не се согласувам со актуелните политички превирање, и поделбата врз етнички принципи едностав-



но води кон федерализација и кантонизација на Македонија. Се надеваме дека Советот на град Струга, Управниот одбор и Министерството за култура ќе пронајдат најсоодветно решение, а тоа ќе биде во духот на зачувување и негување на оваа долга културна традиција". На прашањето која би била евентуалната алтернатива за Струга, Трајановски истакна: "Било какво решение кое ќе го минимизира градот-домаќин ќе биде на штета на самите нас. Тоа не ја одразува автентичноста на Струга. Најдобро решение е манифестацијата да се одржи во Охрид, бидејќи дел од протоколарните манифестации на СВП се одржуваат токму во Охрид, како што се доделувањето на лау-

реатот во црквата "Св.Софија" и пикникот во манастирскиот комплекс "Св. Наум". Генерално, на Струшките вечери местото им е во Струга. За жал, актуелните состојби непотребно ја политизираат културата".

Во походот на стружани против територијалната поделба им се придружија и охридјаните Љупчо Куртелови и неговиот син Ангел, превнуци на струшките преродбеници браќата Миладиновци, Димитар и Константин. По седумдневното патување во знак на протест поради Законот за струшката општина, на 13 август напладне пристигнаа пред зградата на Собранието на РМ. Солидаризирајќи се со граѓаните на Струга, Куртелови тргнаа пеш од пред куќата на своите пре-

дедовци Миладиновци во Струга и преку Крушево и Солунска глава дојдоа во Скопје. По пат, од сите што ги сретнале собирале потписи за референдумското изјаснување.

- "Со себе носиме една книга во која ги имаме потписите на граѓани од Македонија, не се многу бидејќи одевме по планина и на еден симболичен начин оваа книга ќе им ја предадеме на пратениците", изјави Љупчо Куртелов.

Поддршка на Струга ѝ даде и иманентниот професор од Теолошкиот Факултет, отецот Стефан Санџаковски, кој зеде учество на состанокот на Кризниот штаб за опстанок на Струга. Меѓу другото, отец Санџаковски истакна: "Струшките вечери

на поезијата претставуваат прескапо алиби за политичарите кои и без тоа не смеат во Струга". Во своето излагање отец Санџаковски јасно застапа зад Повелбата и порача почитување на Повелбата од 8 август, која јасно ја искажува волјата на граѓаните на Струга.

Струшките вечери на поезијата се несомнен мердијан на светската литературна мапа. Пропагирајќи ги поезијата и нејзините вредности, во овој момент тие имаат непроценливо значајна мисија. Тие претставуваат една значајна трибина од којашто секоја година одекнува полифоничноста на поетскиот збор, неговите хумани пораки и моќта да облагородува и зближува.

Да не дозволиме да ги изгубиме тие вредности!

M CAM 60 www.mikrosam.com

НОВА серија на ЦНЦ машини за обработка на дрво, медијанпан, пластика и плексеиглас



MIKROSAM
CONTROL • AUTOMATION • ROBOTICS
www.mikrosam.com • e-mail: info@mikrosam.com

Крушевски пат 66, 7500 Прилеп, Македонија, Тел. (048) 400-100, 411-887, Факс. (048) 411-886

info@mikrosam.com